

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 август 2021 година, донесе

## **ОДЛУКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА**

1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ВЕЈАЧКА” издадена на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike АК HIDRO 2016 SHPKNJP Tetovë со Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 305/20).
2. Во Прилогот во точка 4 зборовите “17 септември 2021 година” се заменуваат со зборовите “27 декември 2021 година”.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike АК HIDRO 2016 SHPKNJP Tetovë, со седиште на ул. Браќа Миладинови бр.402 Тетово (во понатамошниот текст: Друштво), на 12 август 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “ВЕЈАЧКА”, преку која треба да ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-155/21 од 12 август 2021 година.

Регулаторна комисија за енергетика, на Барања на Друштвото, соодветно има донесено Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за МХЕЦ “ВЕЈАЧКА” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 173/19) и Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за МХЕЦ “ВЕЈАЧКА” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 305/20).

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 12, односно во Образецот БЛ 12 од Правилникот за лиценци во оригинал.

Друштвото, како причина за побараното продолжување наведе дека постапката за решавање на имотноправните односи не е комплетно завршена. Друштвото побара времетраењето на лиценцата за пробна работа да се продолжи до 27 декември 2021 година согласно рокот изградба на малата хидроелектрана МХЕЦ “ВЕЈАЧКА”.

Согласно член 25 став (2) од Правилникот за лиценци согласно кој Регулаторната комисија за енергетика врз основа на доставените податоци од причините за продолжувањето на лиценцата за пробна работа го определува рокот за продолжување на лиценцата за пробна работа, Регулаторната комисија за енергетика го определи датумот на продолжување на лиценцата за пробна работа 27 декември 2021 година, имајќи во предвид дека рокот за изградба на малата хидроелектрана МХЕЦ “ВЕЈАЧКА” е продолжен до 27 декември 2021 година.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1554/2 од 23 август 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 23 август 2021 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика и член 26 од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентра МХЕЦ “ВЕЈАЧКА” на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово, Shoqëri për prodhimin e energjisë hidroelektrike AK HIDRO 2016 SHPKNJР Tetovë, до 27 декември 2021 година.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-155/21  
23 август 2021 година  
Скопје

Заменик претседател на  
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Enver Elmazi

Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1) nënpika 17 dhe nenit 43 paragrafi (3) të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 26 paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 23 gusht 2021, miratoi

**VENDIM  
PËR VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË**

1. Vazhdohet licenca e punës provë e Hydrocentralit të Vogël Elektrik HCEV “VEJAÇKA” lëshuar Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Hidroelektrike “AK HIDRO 2016” SHPKNJP Tetovë, me Vendimin për Lëshimin e Licencës së Punës Provë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 305/20).
2. Në shtojcë, në pikën 4, fjalët “17 shtator 2021” zëvendësohen me fjalët “27 dhjetor 2021”.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

**PA1 nr. 12-155/21  
23 gusht 2021  
Shkup**

**Zëvendëskryetari i  
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të  
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së  
Veriut  
Enver Elmazi**